



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 26 јуни 1971
Скопје

Број 23

Год. XXVII

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

137.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија како општ собор, поаѓајќи од

— далекусежното значење на предложените измени во Уставот на СФРЈ за положбата на Социјалистичка Република Македонија во југословенската федеративна заедница на рамноправни народи и народности и за нејзиниот развикот како суверена држава и како самоуправна социјалистичка заедница;

— историската вредност на овие измени за натамошното развивање и продлабочување на самоуправувањето со подоследно остварување на доминантната улога на работничката класа во целокупниот процес на општествената репродукција и со натамошно хуманизирање на општествените односи;

— широката перспектива што се отвора за остварување на полна национална, економска и политичка афирмација и за развивање на материјалните и духовните потенцијали на македонскиот народ и на народностите од Социјалистичка Република Македонија,

а имајќи го предвид еднодушното изјаснување на работните луѓе и граѓаните од нашата Република за овие измени,

на седницата одржана на 24 јуни 1971 година

донесува

ДЕКЛАРАЦИЈА

ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ СО ПРЕДЛОГОТ НА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ ОД XX ДО XLII НА УСТАВОТ НА СФРЈ

Се изразува согласност со Предлогот на уставните амандмани од XX до XLII на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и се дава целосна поддршка за нивното остварување.

Број 2332

24 јуни 1971 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

138.

Врз основа на член 42 од Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 17/71), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Триесетивтората седница одржана на 21 јуни 1971 година го утврди пречистениот текст на Законот за внатрешни работи.

Пречистениот текст на Законот за внатрешни работи ги опфаќа Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/67), Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 17/71) и Исправката на Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 23/71), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 03-2323

25 јуни 1971 година

Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ЗАКОН ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ (Пречистен текст)

И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Внатрешните работи ги вршат општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи (општински органи за внатрешни работи) и Републичкиот секретаријат за внатрешни работи (Републички секретаријат) во рамките на своите надлежности, доколку некои од тие работи не се со закон ставени во надлежност на други органи на управата, работни или други организации.

Член 2

Во извршувањето на работите од својата надлежност органите за внатрешни работи се потпираат и врз иницијативата и помошта на граѓаните и нивните здруженија, како и врз работните и други организации.

Граѓаните и нивните здруженија, работните и другите организации им укажуваат помош на органите за внатрешни работи во остварувањето на работите од нивна надлежност, а особено во работите на заштитата на поредокот утврден со Уставот, личната сигурност на граѓаните и имотот, спречувањето и откривањето на кривичните дела, обезбедувањето на јавниот ред и мир како и безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Органите за внатрешни работи укажуваат стручна и друга помош на граѓаните и нивните здруженија, работните и другите организации во остварувањето на општествената самозаштита.

Член 3

Внатрешни работи од општ интерес за Републиката се:

1. заштитата на животот и личната сигурност на луѓето;
2. спречувањето и откривањето на кривичните дела; пронаоѓањето и фаќањето на сторителите на кривични дела;
3. заштитата и одржувањето на јавниот ред и мир што не се од интерес само за општината;
4. безбедноста на сообраќајот на јавните патишта;
5. пограничните работи;
6. држењето и носењето на оружје, муниција и прометот со експлозивни материи;
7. заштитата од пожари;
8. укажување помош во отстранувањето на последиците во случај на општа опасност, предизвикани од елементарни несреќи и епидемии;
9. патните исправи за премин на државната граница;
10. престојот на странците;
11. републичкото државјанство; и
12. други работи определени со закон.

Член 4

Работите во врска со матичните книги и водењето евиденција на државјанството во месна капеларија ги врши органот на управата надлежен за општите работи, доколку тие не ги врши општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 5

Законите и другите републички прописи за органите на управата, за самоуправањето на работните луѓе и за работните односи во тие органи, како и за средствата за работа на тие органи, се применуваат и врз органите за внатрешни работи, ако со закон не е определено поинаку.

II. ДЕЛОКРУГ, НАДЛЕЖНОСТ И ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

1. Општински орган за внатрешни работи

Член 6

За непосредно вршење работите од членот 13 од Основниот закон за внатрешни работи во општинскиот орган за внатрешни работи постои служба за јавна безбедност како посебна служба. Службата од ставот 1 ги врши и работите во врска со престојот на странци.

Член 7

Во состав на службата за јавна безбедност милицијата е организирана во станици на милицијата и самостојни одделенија на милицијата.

Во станиците на милицијата со поголем број милиционери може да има едно или повеќе одделенија.

Член 8

Со станица на милицијата односно со самостојно одделение на милицијата непосредно раководи командир на станицата односно командир на самостојното одделение (во натамошниот текст командир).

Командирот на станица на милицијата може да има помошници. Помошникот на командирот на станицата на милицијата му помага во работите на командирот на станицата на милицијата.

Член 9

Работниците на милицијата можат работите од член 14 став 1 од Основниот закон за внатрешни работи, освен работите на непосредното одржување на јавниот ред и мир, регулирањето и контролата на сообраќајот на патиштата и контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница, да ги вршат во граѓанска облека кога тоа ќе го нареди командирот, раководителот на службата за јавна безбедност или старешината на општинскиот орган за внатрешни работи.

2. Републички секретаријат за внатрешни работи

Член 10

Републичкиот секретаријат, покрај работите определени со законите и другите прописи за органите на управата, ги врши и следните работи:

1. организира, обезбедува и непосредно презема мерки за заштита на животот и личната сигурност на луѓето и имотот во случаи на општа опасност или кога јавниот ред и мир е нарушен во поголем обем;

2. организира и непосредно презема мерки во посложните случаи за спречување и откривање на потешките кривични дела и пронаоѓање и фаќање на нивните сторители;

3. организира и непосредно презема мерки за вршење на посложени погранични работи;

4. организира и непосредно регулира и врши контрола на сообраќајот на магистрални и други јавни патишта што ќе ги определи републичкиот секретар;

5. организира и непосредно презема мерки на безбедност и други мерки и укажува помош во случај на општа опасност предизвикана од елементарни непогоди и епидемии;

6. организира придружба во железничкиот сообраќај;

7. организира и спроведува заштита на личната сигурност на личности и чување на објекти, што ќе бидат определени;

8. се грижи за работите на одбранбените подготовки од надлежност на органите за внатрешни работи;

9. организира и непосредно врши работи сврзани со функционирањето на средствата за врски;

10. ги снабдува општинските органи за внатрешни работи со оружје, облека, обувки и друга пропишана опрема;

11. ја следи и проучува состојбата и проблемите по областа на внатрешните работи и дејството на мерките што ги преземаат општинските органи за внатрешни работи и води пропишана статистика и евиденција;

12. врши управен надзор над работата на другите органи и работни и други организации што вршат определени внатрешни работи;

13. врши криминалистички вештачења;

14. води општа грижа за здравствената и психологичката способност на работниците во организите за внатрешни работи;

15. организира чување на одземено и најдено оружје, муниција и експлозивни материи.

Член 11

Републичкиот секретаријат е одговорен за извршувањето на внатрешните работи од општ интерес за Републиката и кога за непосредното извршување се надлежни општинските органи за внатрешни работи.

Републичкиот секретаријат непосредно го обезбедува извршувањето на законите и другите прописи од областа на внатрешни работи за чие извршување се надлежни општинските органи за внатрешни работи, ако или додека овие органи не ги извршуваат тие задачи.

Член 12

Републичкиот секретаријат води општа грижа за стручно оспособување и усовршување на работниците во органите за внатрешни работи.

Планот и програмата за стручно оспособување и усовршување што го организира Републичкиот секретаријат го пропишува републичкиот секретар за внатрешни работи (во натамошниот текст: републичкиот секретар).

Член 13

Кога тоа го бараат интересите на јавниот поредок или одржувањето на јавниот ред и мир што се од посебно значење за Републиката, републичкиот секретар може од работниците на милицијата во општинските органи за внатрешни работи и слушателите во училиштето и курсевите за стручно оспособување и образование на Републичкиот секретаријат да образува единица на милицијата за извршување на определена задача.

Кога во единицата на милицијата од став 1 на овој член се наоѓаат и приправници за милиционери што се на приправнички стаж, тие, додека ги извршуваат задачите заради кои е образувана единицата, се сметаат за овластени службени лица во смисла на член 17 од Основниот закон за внатрешни работи.

Со актот за образување единица на милицијата се определува и раководителот на таа единица, кој за извршувањето на поставената задача е одговорен пред републичкиот секретар.

Средствата за работа на единицата паѓаат на товар на Републичкиот секретаријат.

Член 14

Републичкиот секретар може да образува посебна единица на милицијата заради обезбедување извршувањето на работи што се во надлежност на Републичкиот секретаријат и за непосредно извршување работите на службата за јавна безбедност на јавните превозни средства во железничкиот, патниот, езерскиот и воздушниот сообраќај кога со нив се врши превоз на патници како и за вршење на работите од член 9 став 1 од Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Раководителот на посебната единица на милицијата во вршењето на службените работи ги има овластувањата на командир на станица на милицијата.

III. СЛУЖБА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ

Член 15

Работите на службата за државна безбедност (член 39 од Основниот закон за внатрешни работи) во Републиката ги врши самостојна стручна служба во Републичкиот секретаријат.

За вршење работите на службата за државна безбедност на определени подрачја можат да се формираат посебни организациони единици на службата за државна безбедност.

Член 16

За работата на службата за државна безбедност во Републиката републичкиот секретар му одговара на Собранието и Извршниот совет.

Член 17

Раководителот на посебната организациона единица во службата за државна безбедност го назначува и разрешува од должност републичкиот секретар по претходно прибавено мислење од началникот на службата за државна безбедност.

Член 18

По барање на собрание на општина или по своја иницијатива, републичкиот секретар или од него овластениот работник го информира собрание-то на општината за состојбата и проблемите на државната безбедност на подрачјето на општината.

IV. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 19

Во вршењето на внатрешните работи од општ интерес за Републиката републичкиот секретар спрема општинските органи за внатрешни работи, покрај правата и должностите предвидени во прописите за републичките органи на управата, има и право да издава задолжителни инструкции и да врши непосреден надзор над нивното извршување, како и да издава налог за извршување на определени работи.

Член 20

Во работите на службата за државна безбедност републичкиот секретар има право на општинските органи за внатрешни работи да им издава налози за извршување на определени работи од посебно значење за Републиката.

Член 21

Кога тоа го бараат интересите на јавниот поредок или одржувањето на јавниот ред и мир што се од посебно значење за Републиката, републичкиот секретар може непосредно да издава наредби за извршување на определени работи на старешината на општинскиот орган за внатрешни работи и раководителот на службата за јавна безбедност во тој орган.

Член 22

Општинските органи за внатрешни работи се должни да водат пропишана статистика и евиденција и да го известуваат Републичкиот секретаријат за извршување на законите и другите прописи од областа на внатрешни работи и по тие прашања, по барање од републичкиот секретар, да доставуваат податоци.

Член 23

Органите за внатрешни работи се должни во работите од својата надлежност, а особено во работите на службата за јавна безбедност и службата за државна безбедност, меѓусебно да соработуваат, да ја усогласуваат активностата и едни со други да си укажуваат помош.

V. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ

1. Самоуправување

Член 24

Работниците на општинскиот орган за внатрешни работи претставуваат посебна работна заедница.

Член 25

Внатрешната организација и систематизација на работните места во општинските органи за внатрешни работи се утврдува по претходно прибавено мислење од републичкиот секретар.

Во актот од став 1 на овој член се определува и надлежноста, подрачјето и седиштето на станицата на милицијата односно самостојното одделение на милицијата.

Внатрешната организација и систематизација на работните места во службата за државна безбедност ја утврдува републичкиот секретар по прибавено мислење од советот на работната заедница.

2. Работни односи и стручно оспособување

Член 26

Општинското собрание именувањето и разрешувањето на старешината на општинскиот орган за внатрешни работи го врши без конкурс, а по претходно прибавено мислење од републичкиот секретар.

Член 27

Примањето на работници на работните места во органите за внатрешни работи се врши со конкурс.

Примањето на работник на работното место раководител на служба за јавна безбедност и командир во општинскиот орган за внатрешни работи се врши без конкурс.

Примањето на работници може да се врши без конкурс и на други работни места во органите за внатрешни работи ако се тие утврдени со актот за организацијата и систематизацијата на работните места.

Кога примањето на работник на работа се врши без конкурс за примањето решава старешината на органот за внатрешни работи, а за работните места од став 2 на овој член откако претходно прибави и мислење од републичкиот секретар.

Член 28

За работник во орган за внатрешни работи може да биде примено лице, кое, покрај општите услови за примање на работа и условите од член 31 од Основниот закон за внатрешни работи, ги исполнува и следните услови: да е југословенски државјанин, да ја регулирало воената обврска, да не е осудувано за кривично дело против животот и телото за кое е предвидена казна строг затвор и против него да не се води кривична постапка, како и да е психофизички способно.

На работник на орган за внатрешни работи кој е осуден за кривични дела од членот 31 од Основниот закон за внатрешни работи или од став 1 на овој член му престанува работниот однос со денот на врачувањето на правосилната пресуда.

Решението за престанок на работата го донесува старешината на органот.

Психофизичките способности се утврдуваат од посебна стручна комисија на Републичкиот секретаријат за работните места што ќе бидат утврдени од републичкиот секретар.

Член 29

За командир може да се прими лице кое, покрај условите од член 28 од овој закон ги исполнува и следните услови: да има најмалку средно образование и завршен курс за командир или завршено стручно училиште за внатрешни работи или средно образование и работен стаж од три години на работни места на кои се наоѓаат овластени службени лица.

Член 30

За работно место милиционер постои приправнички стаж.

Приправникот за милиционер не може да се распореди на работно место милиционер додека трае приправничкиот стаж.

Член 31

Времетраењето на приправничкиот стаж и на курсот за командир, начинот и програмата на обучувањето на приправниците за милиционери и на командирите, како и програмата за завршниот испит ги утврдува републичкиот секретар.

На приправникот за милиционер односно на командирот му престанува работата ако со успех не го положи завршниот испит за приправнички стаж односно курсот за командир.

Член 32

Работникот на орган за внатрешни работи е должен да ги извршува наредбите на надлежниот старешина и на работникот што раководи со организационата единица издаден заради вршење на службата, освен оние со кои се наредува извршување на дејствија што претставуваат кривично дело.

Член 33

Работниците на органите за внатрешни работи се должни да ја чуваат службената и државната тајна за која дознале во вршењето на службените работи или по повод на вршењето на тие работи.

За службена тајна, во смисла на овој закон, се сметаат:

1. извештаите, документите и податоците од делокругот на органите за внатрешни работи што се означени како доверливи;

2. документите, податоците и извештаите што се однесуваат на други државни органи, како и работни и други организации, кои со закон, прописи донесени врз основа на закон или од страна на тие органи и организации се означени како службена или деловна тајна;

3. мерките, дејствијата, податоците и изворите на информации чие соопштување би било штетно по општиот интерес или интересот на безбедноста на земјата или по интересот на поединците, работните и други организации, како и за успешно вршење на службените задачи; и

4. податоците за внатрешна организација и систематизација на работните места на органот.

За државна тајна се сметаат документите или податоците чие оддавање има или може да има штетни последици за политичките или стопанските интереси на државата или за безбедноста и одбраната на земјата.

Републичкиот секретар ќе донесе поблиски прописи за чувањето на службената и државната тајна.

Член 34

На определени работници на органите за внатрешни работи, кои не се овластени службени лица од член 17 од Основниот закон за внатрешни работи, им се издава посебна легитимација на работник за внатрешни работи.

Работниците од став 1 на овој член можат да носат оружје ако тоа е определено во легитимацијата.

Републичкиот секретар ќе пропише на кои работници да им се издава посебната легитимација, како и образецот, рокот на важењето и начинот на водењето на евиденцијата за таа легитимација.

Член 35

Старешината на органот за внатрешни работи е должен по барање на собранието и неговото овластено тело да дава известување и податоци и во случаи кога тие претставуваат службена тајна.

Член 36

Старешината на орган за внатрешни работи може на работникот да му го прекине односно одложи користењето на годишниот одмор ако определени неотложни работи не би можел да ги изврши друг работник.

Работната заедница со овој општ акт определува кои трошоци ќе му се признаат на работникот во случај да морал да го прекине или одложи користењето на годишниот одмор.

Работникот од став 1 на овој член има право да го продолжи користењето на одморот односно да го почне и во наредната година штом престанат причините за прекин односно одлагање.

Член 37

Работник во службата за јавна безбедност може да се премести од орган за внатрешни работи на една општествено-политичка заедница во орган за внатрешни работи на друга општествено-политичка заедница по свое барање, или кога потребите на службата тоа го изискуваат.

Преместувањето од ставот 1 на овој член го врши старешината на органот за внатрешни работи од кој работникот се преместува, откако за тоа е добиена согласност од старешината на органот за внатрешни работи во кој работникот се преместува.

Работникот од став 1 на овој член може да биде преместен само на работно место кое одговара на неговата стручна спрема.

Член 38

Републичкиот секретар може да премести работник на служба за државна безбедност надвор од седиштето на Републичкиот секретаријат и обратно, ако интересите на службата тоа го изискуваат и ако работникот работи на работно место кое се пополнува без конкурс.

Член 39

На преместен работник по потреба на службата, покрај патните и селидбените трошоци, му се исплатува и надоместок во висина на едномесечната аконтација на личниот доход.

Ако работник од став 1 на овој член има понизок личен доход од просекот на личниот доход што го остварил во последните шест месеци непосредно пред преместувањето разлика му се надоместува.

Член 40

На преместен работник по потреба на службата кој издржува семејство, му припаѓа месечен надоместок за одвоен живот.

Надоместокот за одвоен живот му припаѓа на работникот од денот на стапувањето на работа, па сè додека не му се обезбеди стан.

На работник на милицијата преместен по потреба на службата, кој нема семејство на издржување му се обезбедува, по правило, сместување во станицата на милицијата односно самостојното одделение на милицијата.

Член 41

Трошоците од чл. 39 и 40 од овој закон спогодбено се определуваат помеѓу Републичкиот секретаријат и општинскиот орган за внатрешни работи од каде и во кој работникот се преместува.

Член 42

Работникот преместен по потреба на службата согласно чл. 37 и 38 од овој закон е должен да се јави на работа во рокот предвиден во решението за преместување. Тој рок не може да биде пократок од 7 дена од денот на разрешувањето од должност.

Член 43

На преместен работник, кој има право на надоместок за одвоен живот, органот за внатрешни работи е должен секој трет месец да му обезбеди седум дена платено отсуство, заради посета на потесното семејство. Трошоците за превоз до местото во кое живее потесното семејство на работникот и назад паѓаат на товар на органот за внатрешни работи.

Како потесно семејство во смисла на став 1 од овој член се сметаат брачниот другар и децата.

Член 44

За школување на лица за работа во службата за јавна безбедност може да се основа посебно училиште.

Училиштето се основа со закон со кој се определува рангот, траењето на школувањето и условите за прием.

3. Одговорност за повреда на работната должност

а) Полесни повреди на работната должност

Член 45

Како полесна повреда на работната должност се смета особено: немарното, несовесното или непрописното вршење или занемарување вршењето на работните должности или постапување спротивно на правилата и прописите на службата, кое предизвикало или можело да предизвика штетни последици од помало значење, непрописно носење на униформа или оружје, како и други повреди на работните должности кои не предизвикале поголема материјална или друга штета.

Член 46

Постапката за утврдување на одговорност на работникот поради полесна повреда на работната должност може да се покрене и води во рок од 30 дена од денот кога за повредата се разбрало, а најдоцна во рок од три месеци од денот кога е сторена повредата.

Ако работникот на орган за внатрешни работи во рок од една година по правосилноста на решението со кое е изречена казната за полесна повреда на работната должност не стори нова повреда на работната должност, изречената казна по службена должност се брише од евиденцијата.

Член 47

Постапката поради полесна повреда на работната должност се спроведува сообразно со одредбите на Законот за општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/65), ако со овој или друг закон не е поинаку определено.

б) Потешки повреди на работната должност

Член 48

Како потешка повреда на работната должност се смета:

1. оддавање на службена и државна тајна;
2. злоупотреба на службената положба или прекорчување на службеното овластување;
3. одбивање извршување на работна задача и наредба издадена од страна на овластениот старешина или раководител;
4. омаловажување на наредбата што ја издал овластениот старешина или раководител;

5. самоволно напуштање на стражарско или позорничарско место или обезбедување на одреден објект или лице;

6. издавање или извршување на наредба со која очигледно се загрозува сигурноста на луѓето;

7. преземање или недоволно преземање на мерки потребни за сигурност на работниците или доверените предмети;

8. недавање на податоци или давање на неточни податоци што според прописите им се даваат на овластени органи, организации и поединци;

9. неукажување на стручна и друга помош, во рамките на своите должности и овластувања, на други работници на органите за внатрешни работи;

10. непристојно однесување спрема странките или неукажување правна и друга помош, во рамките на своите овластувања, на неuka странка во остварувањето на нејзините законски права и правни интереси;

11. неоправдан изостанок од службата повеќе од 3 дена;

12. неоправдано задоцнување по повод преместување по потреба на службата;

13. однесување кое штети на угледот на органите за внатрешни работи;

14. предизвикување на поголема имотна штета на работната заедница со намерно или несвесно вршење на својата службена должност;

15. прибавување на лична и материјална корист во врска со вршењето на службените должности;

16. послуга или овозможување на послуга на друго лице со пари или со други средства од вредност, кои на работникот му се доверени во вршењето на работните должности;

17. вршење на дејност која е во спротивност со службената должност или вршење на подолготрајни и редовни работи надвор од работниот однос со кои се стопанисува без претходно одобрение од надлежниот старешина;

18. извршување на какво и да било дејствие што претставува кривично дело против службената должност или извршување на прекршок во вршењето на службено дејствие;

19. непридржување за пропишаните мерки за заштитата при работа;

20. друго дејствие односно пропуштање на дејствие со кое се оневозможува или познатно отежнува правилната работа на органот односно со кое се предизвикува поголема имотна или друга штета, на органот;

21. повторување на повеќе од две полесни повреди на работната должност.

Член 49

Работната заедница, во согласност со старешината на органот, определува еден или повеќе дисциплински обвинители.

Дисциплинскиот обвинител подига и го застапува дисциплинскиот обвинителен акт, како и изјавува жалба против одлуките на дисциплинскиот суд.

Член 50

Ако е повредата на работната должност сторена во врска со оддавање на службена и државна тајна, дисциплинскиот суд ќе ја исклучи јавноста.

Во случајот од став 1 на овој член работникот против кого се води постапката може да го брани само работник на орган за внатрешни работи односно работник на службата за државна безбедност — ако постапката се води против работник на таа служба.

Член 51

Барањето на покренување на дисциплинска постапка му го поднесува на дисциплинскиот суд старешината на органот односно работникот кого тој ќе го овласти, а за работници на милицијата барањето може да го поднесе и командирот односно раководителот на посебната единица.

Барање за покренување на дисциплинска постапка против работник на општински орган за внатрешни работи може да поднесе и републичкиот секретар ако надлежниот старешина не поднесе барање за покренување на дисциплинска постапка, а повредата на работната должност е извршена во вршењето на работите од општ интерес за Републиката.

Рокот за застареност за покренување и водење на постапката не може да биде подолг од шест месеци од денот на сторената повреда, а рокот за извршување на изречената казна не може да биде подолг од 30 дена по правосилноста на одлуката со која е казната изречена.

Ако дејствието со кое е сторена повредата на работната должност повлекува кривична одговорност, покренувањето и водењето на дисциплинската постапка застарува за шест месеци од денот кога се разбрало за таа повреда и за сторителот, но постапката за повреда на работната должност не може да се води по настанувањето на застареноста на кривичното гонење.

Член 52

Казната исклучување од работната заедница ја изречува дисциплинскиот суд на органот.

Член 53

Против одлуките за казните што ги донесува дисциплинскиот суд на општинскиот орган за внатрешни работи може да се поднесе жалба до Дисциплинскиот суд на Републичкиот секретаријат.

Член 54

Ако работникот на орган за внатрешни работи во рок од две години по правосилноста на одлуката со која е изречена казната за потешка повреда на работната должност не стори нова повреда на работната должност по службена должност изречената казна се брише од евиденцијата.

Член 55

Постапката заради потешка повреда на работната должност се спроведува сообразно со одредбите од Законикот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 50/67), ако со овој или друг закон не е поинаку определено.

Член 56

Работникот на орган за внатрешни работи се оддалечува од органот со кој е во работен однос, ако против него е покрената кривична постапка за кривични дела наведени во член 31, став 1 од Основниот закон за внатрешни работи и член 28 од овој закон.

Работникот на орган за внатрешни работи може да биде оддалечен од работното место на кое работи ако против него е покрената кривична постапка или е покрената дисциплинска постапка за потешка повреда на работната должност, а би било штетно по интерес на службата и понатаму да ги врши работите од своето работно место.

Отстранувањето од органот односно од работното место може да трае најдолго шест месеци односно до завршувањето на покрената кривична постапка.

Решение за оддалечување од органот односно од работно место донесува старешината на органот.

Против решението за оддалечување работникот може да поднесе жалба во рок од 15 дена до надлежниот првостепен дисциплински суд, чие решение е конечно.

Поднесувањето на жалбата не го одлага извршувањето на решението за оддалечување од органот односно од работното место.

VI. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

Член 57

Републиката обезбедува средства за:

1. работа на службата за државна безбедност;
2. вршење работите од контролата на патничкиот сообраќај на граничните премини за меѓународниот сообраќај (член 11 став 1 од Законот за премин на државната граница и движење на граничниот појас);
3. вооружување на овластени службени лица (член 17 од Основниот закон за внатрешни работи), како и облека, обувки и посебна лична опрема на работниците на милицијата;
4. вооружување и обучување, како и облека, обувки и лична опрема на воените обврзници (член 52 став 1 од Законот за воената обврска — „Службен лист на СФРЈ“ број 8/69);
5. сите видови комуникациони врски што ги воведува Републичкиот секретаријат;
6. работа на единица на милицијата за извршување на определена задача (член 13);
7. работа на училиштата за внатрешни работи;
8. стручно оспособување и усовршување кога е тоа организирано од Републичкиот секретаријат;
9. спровод на лица лишени од слобода надвор од територијата на Републиката кога за тоа е надлежен органот за внатрешни работи и за прифат на странски државјани кои неовластено ја минале југословенската граница;
10. утврдување на психофизичката способност и за здравствените мерки што ги презема Републичкиот секретаријат за овластените службени лица, како и за здравствената заштита на слушателите на школи и курсеви организирани од Републичкиот секретаријат;
11. надоместок за користење на опремата (член 60);
12. други потреби определени со посебен закон.

Член 58

Републиката, покрај средствата од член 57 на овој закон, обезбедува и наменски средства за покривање на трошоците сврзани со извршувањето на работи што произлегуваат од вонредните задачи и од одредбите на чл. 39 и 40 од овој закон.

Член 59

Средствата од член 57 став 1 точ. 3, 4, 5, 6, 9 и 11 од овој закон и средствата кои се обезбедуваат за посебна намена се утврдуваат во единствен износ и се водат на посебна сметка на Републичкиот секретаријат.

Средствата од став 1 на овој член не можат да се распределуваат, ниту да се ползуваат за вршење на редовната дејност.

Член 60

Ако тоа го бараат интересите на јавниот поредок или одржувањето на јавниот ред и мир што се од посебно значење за Републиката, републичкиот секретар може да им издаде налог на општинските органи за внатрешни работи привремено да му отстапат на користење на Републичкиот секретаријат определена опрема додека за тоа постои потреба.

Републичкиот секретаријат обезбедува надоместок за користење на опремата од став 1 на овој член.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 61

Воените обврзници од член 52 став 2 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/69), кои се наоѓаат на воена вежба во единици на милицијата, во вршењето на работите на службата за јавна безбедност, се сметаат како овластени службени лица во смисла на член 17 од Основниот закон за внатрешни работи.

Член 62

Се овластува републичкиот секретар да донесе прописи: за средствата и начинот на одржувањето на комуникационите врски меѓу Републичкиот секретаријат и општинските органи за внатрешни работи; за статистиката и евиденцијата што се должни да ја водат општинските органи за внатрешни работи и за начинот на известувањето за извршување на законите и другите сојузни и републички прописи од областа на внатрешните работи; за начинот на трошењето и контролата на располагањето на финансиските средства во општинските органи за внатрешни работи што ги обезбедува Републиката за специјални издатоци и средствата за опрема за специјални намени; за планот за вршење настава во станицата и самостојното одделение на милицијата; за психофизичките способности што треба да ги исполнува лице што се прима за работник во милицијата; за стручната спрема што мораат да ја имаат работниците што вршат определени работи во органите за внатрешни работи и програмата и начинот на проверувањето на стручната спрема на овластените службени лица (член 17 од Основниот закон за внатрешни работи); за внатрешниот ред и меѓусебните односи на работниците на милицијата; за времето на траењето на облеката, обувките и посебната лична опрема на работниците на органите за внатрешни работи; за материјалното работење со предметите на вооружувањето и посебната лична опрема и ценовник на предметите за вооружување и посебната лична опрема

Член 63

Општините односно органите за внатрешни работи ќе ги усогласаат своите прописи односно општите акти со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила

Член 64

Со денот на влегувањето на сила на овој закон престанува да важи став 2 на член 1 од Законот за самоуправувањето и работните односи во органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65).

Член 65

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за службата за внатрешни работи, самоуправувањето на работните луѓе и средствата за работа во органите за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 4/66).

139.

Врз основа на членот 18 од Законот за Републичкиот буџет за 1971 година („Службен весник на СРМ“, бр. 12/71), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ШТО ЌЕ СЕ ОСТВАРАТ ВО 1971 ГОДИНА ПО ОСНОВ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

I. Од средствата за нестопански инвестиции што ќе се остварат во 1971 година по основ на републички данок на промет, им се доделува на:

- 1) Републичката заедница на образованието
— за адаптација и опремување на студентски домови — — — — 3.000.000 динари
- 2) Македонската академија на науките и уметностите
— за изработка на проектот на новата зграда — — — — 700.000 динари
- 3) Радио-телевизија — Скопје
— за учество во реализацијата на дел од инвестиционата програма — — — — 1.000.000 динари
- 4) Републичкиот штаб за народна одбрана
— за разни потреби на општонародната одбрана — — — — 1.500.000 динари
- 5) Републичкиот секретаријат за внатрешни работи
— за адаптација и проширување на училиштето за милиционери и други потреби — — — — 4.000.000 динари
- 6) Републичкиот секретаријат за финансии
— за отплата на анuitети за земени кредити за нестопански инвестиции — — — — 4.000.000 динари
- 7) Собранието на СР Македонија
— за опрема на техниката за умножување и други нестопански инвестиции — — — — 400.000 динари
- 8) Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија
— за опрема и други инвестиции 600.000 динари
- 9) Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“
— за учество во изградбата на простории за сместување — — 2.000.000 динари
- 10) Собрание на општината — Дебар
— за учество во опремувањето на општествениот дом „Скопје“ 500.000 динари

II. Износите на средствата од претходната точка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за финансии, според динамиката на приливот на средствата.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 12-1020/1
7 јуни 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

140.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за начинот на формирањето на цените, односно тарифите на задолжително осигурување на моторните возила („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/71), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА МЕНУВАЊЕ ЦЕНИ, ОДНОСНО ТАРИФИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Се определува Републичкиот завод за цени да дава согласност за менување цени, односно тарифи за задолжително осигурување на моторните возила.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1196/1
7 јуни 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

141.

Врз основа на член 92 и 94 став 1 во врска со член 91 од Законот за здравството, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Заедницата на здравствените работни организации на СР Македонија, Собранието на Републичката заедница на социјално осигурување на работниците, Собранието на Републичката заедница за здравствено осигурување на земјоделците, овластена од комуналните заедници за здравствено осигурување на земјоделците и Синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија го склучуваат следниов

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОДНОСИ МЕГУ ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ВРСКА СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор се определуваат основите за склучување договори меѓу здравствените работни организации и заедниците за здравствено осигурување на работниците и земјоделците, општествено-политичките заедници, работните и други организации во врска со обезбедувањето и плаќањето на здравствената заштита, елементите, критериумите и мерилата за утврдување на цените на здравствените услуги и основните начела за планирање и програмирање на здравствената заштита.

Член 2

Односите меѓу здравствените работни организации и заедниците за здравствено осигурување и другите корисници на здравствените услуги во поглед на нивните права и обврски за обезбедување и плаќање на здравствената заштита се регулираат со посебни меѓусебни договори врз рамноправна основа.

Како основа за договарањето од претходниот став служат:

- овој Општествен договор и
- општинската програма за здравствена заштита на населението, односно програмите и плановите за здравствена заштита на заедниците на здравственото осигурување на општината, на работните и други организации и на здравствените работни организации, што се содржани во таа програма.

Програмите и плановите на договорните странки меѓусебно треба да бидат усогласени и сообразени со Републичката програма за здравствена заштита на населението.

Член 3

Со програмите и плановите за здравствена заштита треба да се подобри квалитетот на здравствената заштита со насочување кон јакнење на активниот метод, односно превентивата, вклучувајќи ги и двете републички акциони програми за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца и за подобрување на хигиенско-епидемиолошката состојба.

Програмите за здравствена заштита треба да бидат усогласени со материјалните можности на подрачјето.

При програмирањето на здравствената заштита за договорната година, нејзиниот обем во однос на претходната година може да се зголемува во сразмера со порастот на бројот на осигурените лица на подрачјето.

Член 4

Со цел да се зголеми рационалноста на потрошувачката во стационарните здравствени работни организации, обемот на услугите во нив треба да се усогласи со постигнатото ниво, при што треба да се настојува порастот на бројот на лекуваните случаи да се компензира со соодветно намалување на просечниот број болнички денови.

Во овој вид здравствена заштита треба да се води сметка за реструктурирањето на болничкиот постелен фонд, што произлегува од сегашните потреби, како и од неопходноста за забрзување на интеграционите движења и функционалното поврзување на здравствените работни организации.

Член 5

При програмирањето и договарањето на здравствената заштита треба да се води сметка за мерките за стабилизација утврдени од страна на Федерацијата и другите општествено-политички заедници.

II. ДОГОВОРНИ ОДНОСИ

Член 6

Со договорите што ги склучуваат здравствени работни организации со заедниците за здравствено осигурување и другите корисници на здравствени услуги особено се утврдуваат:

- предметот на договорот,
- видовете, обемот и квалитетот на здравствените услуги,
- цените на здравствените услуги,
- начинот на пресметувањето и плаќањето на здравствената заштита, односно услуги и
- другите заемни права и обврски.

Член 7

Општинските собранија склучуваат посебни договори со здравствените работни организации за задачите што произлегуваат од програмата што ја донесува собранието за превентивната заштита и за здравствената заштита на социјално неосигурените и материјално необезбедените лица и за тоа обезбедуваат потребни средства.

Член 8

Формите на меѓусебното договарање и начинот на искажувањето и пресметувањето на здравствената заштита, односно услугите, договорно се утврдуваат меѓу здравствените работни организации и корисниците на здравствените услуги.

Член 9

Цените на здравствените услуги ги формираат здравствените работни организации врз основа на елементите, критериумите и мерилата утврдени со овој договор и ги предлагаат за меѓусебно договарање.

Цените утврдени со договорите меѓу одделните заедници на здравственото осигурување и здравствените работни организации од подрачјето на заедницата се применуваат за наплата на услугите извршени и на осигурените лица од другите заедници на здравственото осигурување во Социјалистичка Република Македонија.

За извршените услуги на неосигурени лица, за кои општината не обезбедува средства за здравствена заштита како и за други корисници на коишто не се однесува овој договор, можат да се утврдат повисоки цени на здравствените услуги и тоа најмногу до 30% над цените што важат за осигурените од подрачјето на заедницата.

Член 10

Во случај здравствената заштита да се изврши над договорениот обем, посебна стручна комисија составена од претставници на двете договорни странки оценува дали зголемувањето на обемот на услугите настанало од објективни или субјективни причини.

За зголемувањето на обемот на здравствената заштита што настанало од субјективни причини не се признава надоместок, а за зголемувањето што настанало од објективни причини надоместокот се утврдува договорно.

Зголемувањето, односно намалувањето на обемот на извршените услуги до 5% се смета како нормално извршување.

Со меѓусебните договори за здравствена заштита можат да се предвидат услови со кои ќе се стимулира намалувањето на неоправданото болничко лекување и заболувањето воопшто.

Член 11

Со меѓусебните договори треба да се предвиди и обезбеди право на меѓусебна контрола на договорните странки во однос на извршувањето на договорните обврски, спроведување на програмата за здравствена заштита, квалитетот на здравствената заштита, односот спрема осигурените лица, остварувањето на приходите и расходите на фондовите за здравствено осигурување, движењето на бројот на осигурените лица, односно корисниците на здравствена заштита и друго.

Член 12

Споровите меѓу здравствените работни организации и заедниците на здравственото осигурување по одделни прашања при склучувањето на договорите за обезбедувањето здравствена заштита на осигурените лица ги решава надлежниот арбитражен совет.

Во решавањето на споровите арбитражниот совет треба да води сметка и за финансиската состојба во здравството и здравственото осигурување и за нејзиното усогласување со програмата за здравствена заштита.

Член 13

Договорите што ги склучуваат здравствените работни организации и заедниците на здравствено-то осигурување за спроведување и финансирање на здравствената заштита се склучуваат до крајот на месец февруари од договорната година.

Член 14

До склучувањето на договорите, надоместокот за здравствената заштита извршена од здравствените работни организации ќе се плаќа во вид на аконтации според формите договорени во минатата година.

Член 15

Договорите што ги склучуваат здравствените работни организации со заедниците на здравственото осигурување и другите корисници на здравствена заштита се објавуваат на погоден начин за да им бидат достапни на заедниците за здравствено осигурување, на здравствените работни организации и на општините во Републиката.

III. УТВРДУВАЊЕ ЕЛЕМЕНТИ, КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

Член 16

Цените на здравствените услуги се формираат според следниве елементи:

1. материјални трошоци,
2. амортизација,
3. лични доходи,
4. законски и договорни обврски и средства за резервен фонд,
5. средства за стручно усовршување и
6. средства за проширување на материјалната основа на трудот.

Член 17

Материјалните трошоци, како калкулативен елемент во цената на здравствените услуги, во договорната година се утврдуваат според материјалните трошоци на секоја здравствена работна организација утврдени со завршната сметка за претходната година, зголемени со процентот на планираниот пораст на цените на мало во Социјалистичка Република Македонија во договорната година.

Со цел поизразито да се рационализира остварувањето на поодделните видови трошоци и да се стимулира подобрувањето на исхраната, лабораториските услуги и рационалното трошење лекови, потребно е порастот на овие видови трошоци во договорната година да се диференцира од другите трошоци, со тоа што општиот пораст на материјалните трошоци треба да се движи во рамките на утврдените мерила во претходниот став.

Основаноста на поодделните калкулативни материјални трошоци заеднички ја оценуваат договорните странки.

Член 18

Амортизацијата како калкулативен елемент во цената на здравствените услуги се пресметува според пропишаните минимални стапки, со можност за нивно договорно зголемување до 20%.

Над минималните стапки амортизацијата може да се договара со здравствените работни организации кои имаат отпишана опрема над републичкиот просек на истрошеноста, како и на оние што во претходната година целосно го искористиле амортизациониот фонд за обновување на опремата.

Член 19

Утврдувањето на личните доходи на работниците во здравствените работни организации како калкулативен елемент им се препушта на самите договорни страни кои треба да водат сметка за специфичноста на подрачјето на кое се наоѓа здравствената работна организација, за видот, условите и тежината на работата на работниците во здравствената работна организација, за движењето на личните доходи во стопанството по квалификационата структура и за политиката на движењето на личните доходи утврдена во Републиката.

Член 20

Калкулативниот износ на личните доходи за приправниците, дежурствата, продолжената работа и слично се определуваат спогодбено од договорните странки.

Член 21

Бројот на здравствените и други работници во здравствените работни организации, што служи како основа за утврдување на личните доходи како калкулативен елемент во цената на здравствените услуги, се утврдува со договорот склучен меѓу здравствената работна организација и организациите на социјалното осигурување и другите корисници на здравствената заштита.

Член 22

Законските обврски се калкулираат во цената на здравствените услуги според законските прописи што важат на денот на договарањето.

Член 23

Договорните обврски се калкулираат во цената на здравствените услуги во височина на преземените обврски до денот на склучување на договорот, и тоа за:

- каматата на кредитите за обртни средства и за инвестиции со рок на отплата над десет години,
- провизијата и други надоместоци за банкарски услуги,
- премиите во осигурувањето и
- придонесите и членарините.

Договорните страни можат да се договорот кредитите и каматите да бидат и за покуси рокови.

Член 24

Средствата за резервниот фонд се калкулираат во цената на здравствените услуги во височина од 2% до колку со закон не е поинаку определено.

Член 25

Средствата за стручно усовршување на кадри се калкулираат во цената на здравствените услуги согласно со обврската за стручно усовршување, утврдена со Законот за здравството, како и врз основа на заеднички утврдена програма од договорните странки за стручно усовршување на кадри на одделни здравствени работни организации.

Член 26

Средствата за проширување на материјалната основа на трудот на здравствените работни организации во цената на здравствените услуги, во смисла на член 39 став 4 од Законот за здравството, се калкулираат во височина од 2% од доходот

на амбулантно-поликлиничките здравствени работни организации, 4% од доходот на стационарните здравствени организации и 3% од доходот на медицинските центри.

До колку со стапките предвидени во претходниот став не се обезбедуваат доволно средства за отплата на пристигнатите анuitети, здравствените работни организации со заедниците на здравственото осигурување, општествено-политичките заедници и другите корисници на здравствените услуги можат да се договараат за начинот на обезбедување средства за отплата на кредитите.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Во однос на распределбата на доходот и личните доходи во здравствените работни организации ќе се применуваат прописите и мерките што ќе бидат донесени за оваа цел.

При распределбата на доходот здравствените работни организации задолжително издвојуваат дел од доходот во деловниот фонд, резервниот фонд, како и во фондот за заедничка потрошувачка, наменети за стручно усовршување во височина определена со меѓусебните договори за таа цел.

Член 28

За следење на спроведувањето на општествениот договор, како и за толкување на неговите одредби, учесниците во општественото договарање формираат заедничка комисија од пет члена.

Член 29

Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 30

За 1971 година договорите ќе се склучат во рок од 30 дена од објавувањето на Општествениот договор.

Веќе склучените договори остануваат во сила.

Бр. 12-1468/1
17 јуни 1971 година
Скопје

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,
д-р **Љупчо Гроздев**, с. р.

Претседател на Собранието на Републиката заедница на здравственото осигурување на работниците,
Мара Минанева, с. р.

Претседател на Собранието на Републиката Заседница на здравственото осигурување на земјоделците,
Акиф Ферати, с. р.

Претседател на Заедницата на здравствените установи на СР Македонија,
д-р **Горѓи Камчевски**, с. р.

Претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија,
Ацо Спасовски, с. р.

142.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за дополнување на Правилникот за распределба на личниот доход, донесена на 23 октомври 1968 година од работничкиот совет на Крзнарската индустрија „Димко Митрев“ во Титов Велес, по одржаната јавна расправа на 27 мај 1971 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ одредбите на точка 1 и 2 на Одлуката за дополнување на Правилникот за распределба на личниот доход бр. 198 од 20 октомври 1966 година, што ја донесе работничкиот совет на Крзнарската индустрија „Димко Митрев“ во Титов Велес на седницата од 23 октомври 1968 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Крзнарската индустрија „Димко Митрев“ во Титов Велес, на начин утврден со статутот за објавување на општите акти.

3. Јавниот обвинител на СР Македонија му поднесе на овој Суд предлог за оценување уставноста и законитоста на одлуката на работничкиот совет на Крзнарската индустрија „Димко Митрев“ во Титов Велес од 23 октомври 1968 година за дополнување на Правилникот за распределба на личниот доход.

По одржаната јавна расправа на 27 мај 1971 година Судот утврди:

Работничкиот совет на Крзнарската индустрија (порано: Курчиско крзнарско претпријатие) „Димко Митрев“ во Титов Велес на својата седница на 23 октомври 1968 година донесе одлука за дополнување на Правилникот за распределба на личниот доход бр. 198 од 20 октомври 1966 година. Во точката 1 на оваа одлука е определено доколку работникот во текот на годината неоправдано отсутствувал 1 работен ден, неговото учество во распределбата на средствата за личен доход по завршната сметка се намалува за 25%, доколку отсутствувал два работни дена ова намалување изнесува 50%, а пак доколку неоправдано отсутствувал од работа 3 или повеќе работни дена потполно се исклучува од учеството во распределбата на средствата за личен доход по завршната сметка. Во точката 2 на одлуката е определено дека, освен смалувањето и исклучувањето на учеството во распределбата на личниот доход по завршната сметка, при исплатата на месечниот износ на личен доход на работникот му се намалува овој износ за секој неоправдан работен ден во износ од по 1.000 ст. динари ако е работникот распореден во I група, 800 ст. динари ако е распореден во II група, 700 ст. динари ако е распореден во III група или 600 ст. динари ако е распореден во IV група. На јавната расправа претставникот на Крзнарската индустрија „Димко Митрев“ во Титов Велес изнесе дека покрај неисплатувањето на аконтацијата на работникот за денот што неоправдано отсутствувал од работа, се применуваат и одредбите од точка 2 и од точка 1 од оваа одлука.

4. При разгледувањето на одлуката Уставниот суд на Македонија констатира дека со одредбите на точките 1 и 2 на означената одлука се ограничува правото на работникот да учествува во распределбата на средствата за личен доход за времето за кое тој бил на работа и придонесувал да се остварат тие средства.

Уставот на СР Македонија во член 15 пропишува дека распределбата на средствата за личен доход се врши според резултатите на трудот на работникот, според резултатите на работењето на работната единица и на работната организација како целина.

Оценувајќи ја согласноста на одредбите на точките 1 и 2 од означената одлука со одредбата на член 15 од Уставот на СР Македонија, Уставниот

суд на Македонија застапа на становиште дека секое ограничување на правото на работникот да учествува во распределбата на средствата за личен доход, кое не се заснива на утврдените основи и мерила за оценувањето на придонесот на работникот, му е спротивно на начелото за распределба според трудот, пропишано во оваа уставна одредба.

При донесувањето на оваа одлука Уставниот суд ги имаше предвид истакнатите проблеми од страна на работната организација во врска со честите неоправдани изостанувања од работа, но смета дека тие не може да се решаваат на начинот пропишан во укинатите одредби на означената одлука. На работната организација, за решавање на овие проблеми и стојат на располагање други средства пропишани со закон.

У. бр. 11/71
26 мај 1971 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Перо Коробар, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 17/71, се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Во член 3, став 1, точка 4б, ред 2 наместо зборот „материјали“, треба да стои зборот „материј“.

2. Во член 5, ред 2 по зборот „врши“ е испуштен сврзникот „и“.

3. Во член 10, точка 10 и 11 наместо зборовите „органи за внатрешни работи на општините“ треба да стои „општинските органи за внатрешни работи“.

4. Во член 11 да се брише ред 1.

5. Член 21 се брише, а член 24 од Законот станува став 3 на член 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.

6. Во член 23, став 2, ред 5 наместо зборовите „на став 1 од“ се заменуваат со зборовите „од став 1 на“.

7. Во член 26 односно во новиот член 28а наместо зборот „издадена“ треба да стои зборот „издадени“.

8. Во член 33 односно во новиот член 34а, ред 6 да се изостави зборот „не“.

9. Во член 34, ред 1 наместо бројот „33“ треба да стои бројот „35“; а во став 3, точка 4а, став 4 точка 6а и 6в во првите редови во почетокот на точките да се изостават зборовите „за“.

10. Во член 38, ред 4 пред зборовите „се наоѓаат“ е испуштен зборот „кои“.

Број 03-2310
25 јуни 1971 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1971 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 17/71, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1971 ГОДИНА

— Во реден број „29“ Републичка геодетска управа — стоковни плаќања“ наместо износот „20.000“ треба да стои износот „30.000“.

Бр. 03-2309
25 јуни 1971 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка по тужбата на Гулицовска Катица, ул. „Иве Паликуќа“ бр. 22 — Горче Петров, против тужениот Здравко Гулицовски, со непознато место на живеење, за развод на брак, вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се поканува тужениот Здравко Гулицовски, од татко Бошко, во рок од 30 дена да јави во судот или да ја достави својата точна адреса. Ако тоа не го стори судот ќе му одреди времен старател согласно со членот 77 од ЗПП кој ќе го застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1368 од 3. VI. 1971 година. (50)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Павлина Лозналиева од Радовиш поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Никола Лозналиев од Радовиш, сега во неизвесност.

Како адресата и местожителството на тужениот не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно, судот, по службена должност го определува за застапник Ванчо Андонов, од Штип.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 235/71. (51)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 379, страна 561, книга П е запишано следното: Над Заводот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје се отвора редовна ликвидација, согласно со Законот за укинување на Заводот („Службен весник на СРМ“ бр. 11/71).

Со решението на Извршниот совет на СРМ — Скопје бр. 15-796/1 од 1. IV. 1971 година за членови на комисијата за ликвидација на Заводот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје се именуваат: а) за претседател: Вите Исјановски, републички секретар за труд; в) за членови: проф. д-р Ванчо Ковачев, продекан на Медицинскиот факултет, д-р Видое Стефановски, пом. на републич-

киот секретар за народно здравје, д-р Драган Иванов, лекар, Новак Марковски и Благоја Бундалевски, кои Заводот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на своето овластување.

Обврската пред банката е со еден потпис. Потпишувањето е поединечно.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 48 од 28. V. 1971 година. (1088)

Окружниот стопански суд во Скопје донесе решение Л. бр. 8/59 од 6. IV. 1971 година со кое е завршена постапката за присилна ликвидација на Земјоделското стопанство „Шамак“, село Петровец, Скопско. Со тоа стопанството да биде избришано од регистарот на стопанските организации при судот, во смисла на членовите 4, 59, 78 и 79 од Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните и во врска со член 183 од Законот за присилно поравнување и стечај.

За исплата на пријавените доверители и оние што се признати како такви нема средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (748)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУЌАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 560, страна 279, книга III е запишана под фирма: „Пољопромет“ — претпријатие за промет, ускладиштување, производство и преработувачка на земјоделско-прехранбени производи — Ријека — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Валаново, ул. „Маршал Тито“ бр. 19. Предмет на работењето на организацијата е промет на големо со овошје и зеленчук; промет со вештачки губрива; производство и кооперација со индивидуалните производители на овошје и зеленчук, ориз, свилена буба и памук во сурова состојба.

Раководител на организацијата е Костадин Лазовски.

Организацијата е основана од Претпријатието „Пољопромет“ — Ријека, со одлуката бр. 5882 од 23. IX. 1970 година на работничкиот совет.

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 123 од 24. II. 1971 година. (459)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1403, страна 501, книга VI е запишана под фирма: Претпријатие за меѓународна шпедиција „Транскоп“ — Скопје, ул. „256“ бб. — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Испостава — Гевгелија, ул. „Борис Кидрич“ бб. Предмет на работењето на испоставата е посредување или царинење на стоки и вршење на сите манипулации околу царинењето; осигурување и ускладиштување на стоки; испоставување на транспортни документи и други документи што се во врска со основната дејност.

Испоставата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за меѓународна шпедиција „Скопје“ — Скопје, со одлуката бр. 5 од 23. XII. 1970 година од одржаната седница на 23. XII. 1970 година.

Испоставата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Мелков Ристо, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 983/70. (460)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 321, книга VI е запишана под

фирма: Работна организација „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Продавница во Дебар, ул. „Братство единство“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови колонијални и прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Работната организација „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката бр. 376 од 19. II. 1969 година, од одржаната седница на 5. VI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Ѓузех Мецит.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 499/69 од 24. II. 1970 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 878, страна 1321, книга V е запишана под фирма: Занаатчиско метално трговско и услужно претпријатие „26 јули“ — Скопје — Продавница во Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 4. Предмет на работењето на продавницата е продажба на железарска стока, бои и лакови; продажба на моторни возила од сите видови, резервни делови за истите и водоинсталатерски материјали.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Занаатчиското метално трговско и услужно претпријатие „26 јули“ — Скопје, со одлуката бр. 3996/1 од 8. V. 1970 година.

Раководител на продавницата е Секуловска Дафинка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1044/68 од 25. II. 1971 година. (462)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 418, страна 203, книга III е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Повардарие“ — Неготино — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 4 во Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 127. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со зеленчук, млечни производи, сувомесни производи, овошје, алкохолни и безалкохолни пилалози, конзерви и зачини.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Повардарие“ — Неготино, со одлуката од одржаната седница на 25. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Лазова Марин Милица.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 434/69 од 24. II. 1971 година. (463)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 564, книга VI е запишана под фирма: „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница со самопослужување во Скопје, населба „Шуто Оризари“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинството.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 21. V. 1968 година.

Раководител на продавницата е Перчинков Димо Момчило.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 154/69 од 24. II. 1971 година. (464)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 587, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 18 во Скопје, населба Маџари II пазарче. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо и месни производи и живина.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Ладилник“ — увоз-извоз — Скопје, со решението бр. 0201—2260 од 18. VI. 1969 година, од одржаната седница на 18. VI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Ивановски Стево.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 583/69 од 25. II. 1971 година. (465)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишана под фирма: Претпријатие „Стокопромет“ експорт-импорт — Скопје — Деловна единица за стопанисување со станбени и други згради — Скопје. Предмет на работењето на деловната единица е стопанисување со станбени и др. згради, сопственост на претпријатието.

Деловната е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Стокопромет“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 21. V. 1970 година.

Раководител на деловницата е Ивановски Атанас.

Деловницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 987/70 од 10. III. 1971 година. (513)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1428, страна 611, книга VI е запишано под фирма: „Технопромет“ експорт-импорт — Београд, Организација на здружен труд — Претставништво во Скопје, ул. „256“ (VIII колосек). Предмет на работењето на претставништвото е:

— обавување на трговска дејност, на големо и мало, во име и за сметка на матичното претпријатие, во рамките на целокупно регистрираниот предмет на работа на претпријатието „Технопромет“ и тоа: обавување на трговските дејности на големо и мало со следните струки:

- руди, метали и легури,
- техничка стока за снабдување на производните претпријатија и занаетчиството како, машини, уреди за техничка железна и метална стока, огноотпорни материјали и неметали, резервни делови, утензилии и прибор, електротехнички материјал, алати, прибор и опрема за занаетчиството,
- индустриски постројки, строеви, метални конструкции и резервни делови,
- продски постројки, конструкции и делови,
- санитарни и инсталациони материјали,
- моторни возила, резервни делови и прибор,
- железарска и метална стока, велосипеди, машини за нишење и прибор,
- електротехнички материјали,
- земјоделски машини и алати.
- градежен материјал,
- производи од гума, каучук и пластични маси,
- огревно дрво и јаглен,

— отпадоци (само отпадоци и одливи од железо и метали и пепел и згура од обоени метали), како и трговски дејности од следните гранки: 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129 и 139.

Претставништвото е основано од „Технопромет“ експорт-импорт — Београд, со одлуката на работничкиот совет за пререгистрација на претставништвото „Металотехна“ — Скопје од 3. XI. 1970 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Пеев Звонимир, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис. Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претставништвото „Металотехна“ — Скопје поради пререгистрација на работничкиот совет од 3. XI. 1970 година од рег. бр. 1259, страна 1519, книга V.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 950/70 од 9. III. 1971 година. (514)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 250, страна 267, книга II е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Тигар“ — Крива Паланка — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „Белградска“ бр. 62. Предмет на работењето на продавницата е промет, на мало, со сите видови на галантериска и трикотажна стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Тигар“ — Крива Паланка, со одлуката бр. 07-754/1 од 14. V. 1968 година од одржаната седница на 24. X. 1967 година.

Раководител на продавницата е Петрушевски Анте.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 956/8: од 8. III. 1971 година. (515)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за завршен испит за стручно домаќинско училиште — Прилеп на име Вера И. Ристеска, ул. „Савка Манеска“ бр. 14, Прилеп. (430)

Здравствена легитимација на име Слободанка Николова, с. Раштани, Т. Велес. (431)

Уверение бр. 1866, за стручна способност за обавување буреџиска дејност на име Џеаир Мемети, с. Дол. Палчиште, Тетово. (434)

Здравствена легитимација на име Шахе Усеини, с. Бродец, Тетово. (435)

Работна книшка бр. 9628 на име Јордан Петров, ул. „Цветан Арсов“ бр. 22, Т. Велес. (436)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2887/767, издадена од ЗСО — Тетово на име Рамис Јахиџа, с. Палатица, Тетово. (437)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Ремзи Р. Шаини, с. Камењане, Тетово. (438)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Исмаил Шаини, с. Боговиње, Тетово. (439)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Зија Изаири, с. Камењане, Тетово. (440)

Ученичка книшка од VIII одделение, издадена од Осумгодишното училиште „Г. Делчев“ — с. Стенче на име Анча Китаноска, с. Стенче, Тетово. (441)

Здравствена легитимација на име Саит Садик, с. Дол. Бањица, Гостивар. (442)

Здравствена легитимација на име Марија Б. Вслева, ул. „Дим. Влахов“ бр. 70, Битола. (444)

Здравствена легитимација на име Коца Неделковска, с. Крменица, Битола. (445)

Ученичка книшка за VII одделение на име Аднар Ациовски, с. Цепиште, Дебар. (446)

Диплома од индустриско училиште на име Раде Бојоски, с. Печково, Гостивар. (447)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Зекман Конановски, ул. „Љубојно“ бр. 23, Битола. (448)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Менка Иломаноска, ул. „Ленин“ бр. 185, Прилеп. (449)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Основното училиште „11 октомври“ на име Верка Бечкова, ул. „Ленин“ бр. 231, Прилеп. (451)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фаридин Абазии, с. Боговиње, Тетово. (452)

Земјоделска здравствена легитимација на име Насир Абазии, с. Боговиње, Тетово. (453)

Земјоделска здравствена легитимација на име Накије Абазии, с. Боговиње, Тетово. (454)

Земјоделска здравствена легитимација на име Селвија Усеини, с. Желино, Тетово. (455)

Свидетелство за завршено I клас, издадено од ХТТУ — Т. Велес на име Анка Ризова, ул. „Егејска“ бр. 6, Кавадарци. (456)

Ученичка книшка од II одделение на име Васил Ристевски, ул. „Елпиди Караманди“ бр. 50, Битола. (457)

Диплома за завршено средно медицинско училиште во Битола на име Љубица Милевска, ул. „Цар Самоил“ бр. 105, Битола. (458)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Снежана Тасеска, ул. „Цена Цинорозот“, бр. 18, Прилеп. (459)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Жарко Василески, ул. „Раде Ивановски“ бр. 47а, Прилеп. (460)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јоаким Крчоски“ — с. Манастирец на име Велика Спиркоска, ул. „Орде Чопела“ бр. 72, Прилеп. (461)

Уверение бр. 48 за квалификуван сидар, издадено од Заводот за запослување на работници — Прилеп на име Божо Новески, с. Лажани, Прилеп. (462)

Возачка дозвола бр. 950, издадена од ОВР — Тетово на име Сејфула Мемедали, ул. „Димо Гавроски Кора“ бр. 43, Тетово. (464)

Оружен лист на име Цеват Истрефи, с. Велешта, Струга. (465)

Здравствени легитимации на име Манде, Петар и Анкица Кокотаниќ, „Геотехника“ — Дебар. (466)

Земјоделска здравствена легитимација на име Бекир И. Идризи, с. Порој, Тетово. (467)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Страшо Пинџур“ — с. М. Којнари на име Лепа Настеска, с. М. Којнари, Прилеп. (469)

Здравствена легитимација на име Никола Боцев, ул. „Јб. Весов“ бр. 53, Т. Велес. (470)

Работна книшка издадена од Скопје на име Зоран Миновски, Скопје. (471)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сакип Есад, Скопје. (472)

Работна книшка издадена од Скопје на име Исмаил Илџии, Скопје. (473)

Ученичка книшка за завршено VI одделение на име Јордан Ивановски, Скопје. (474)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Г. Петров на име Сибин Серафимовски и Станимир Давидовски, ул. „Васка Петкова“ бр. 35, Куманово. (475)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Г. Петров на име Стое Стоилковски, с. Шоп. Рударе, Кратово. (476)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Смиловска, Скопје. (477)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Јордановски, Скопје. (478)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир З. Чупевски, Скопје. (479)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Цветковски, Скопје. (480)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Љубомир Савевски, Скопје. (481)

Здравствена легитимација бр. 270591, издадена од ЗСО — Скопје на име Борислав П. Киров, Скопје. (482)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ниџази Гуреци, Скопје. (483)

Индекс бр. 2941, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Мифтар Чоловиќ, Скопје. (484)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шакир Шакири, Скопје. (485)

Работна книшка бр. 2941, издадена од Собранието на општина Куманово на име Јовица С. Крстевски, ул. „11 ноември“ бр. 106, Куманово. (486)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ганимете Мустафа, Скопје. (487)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Наташа Смилевска, с. Брвеница, Тетово. (488)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Ристеска, Скопје. (489)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Блажо Димитровски, Скопје. (490)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илми Бектеш, Скопје. (491)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Јованов, Скопје. (492)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Климент Охридски“ — с. Драчево, Скопско на име Борис Блажевски, Скопје. (493)

Ученичка книшка за завршено VI одделение, издадено од Основното училиште „Владо Тасевски“ — нас. Козле — Скопје на име Митко Стојков, Скопје. (494)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велика Мојсова, Скопје. (495)

Работна книшка издадена од Скопје на име Илија Јашаревски, Скопје. (496)

Оружен лист рег. бр. 688 издаден од УВР — Скопје на име Асан Адеми, Скопје. (497)

Индекс бр. 9330, издаден од Економски факултет — Скопје на име Трифун Трифуневски, Скопје. (498)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Лирија“ — Скопје на име Рамадан Мемет, Скопје. (499)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Челикиќ, Скопје. (500)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лефтерка Чамилеска, Скопје. (501)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Воислав Марковски, Скопје. (502)

Работна книшка издадена од Собранието на општината — Скопје на име Александар Трендафиловски, с. Студена Вара, Куманово. (503)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Ѓорѓевски, Скопје. (504)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Панов, Скопје. (505)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Аљуш, Аземика и Маѓбуле сите Рама, Скопје. (506)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ѓорѓи Мишевски, Скопје. (507)

Здравствена легитимација бр. 98500, издадена од ЗСО — Скопје на име Рабија Омераѓиќ, Скопје. (508)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Н. Николовски, Скопје. (509)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Врање на име Владимир Атанасовски, Скопје. (510)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Нови Сад на име Кенан Кадри, Скопје. (511)

Свидетелство за завршено IV година, издадено од Гимназијата „Јане Сандански“ — Струмица — економска паралелка — на име Даница Здравковска, Скопје. (512)

СОДРЖИНА

	Стр.
137. Декларација за изразување согласност со Предлогот на уставните амандмани од XX до XLII на Уставот на СФРЈ — — —	401
138. Закон за внатрешни работи (Пречистен текст) — — — — —	401
139. Одлука за распоредување на средствата за нестопански инвестиции што ќе се остварат во 1971 година по основ на ре-публичкиот данок на промет на стоки на мало — — — — —	408
140. Одлука за определување орган за давање согласност за менување цени, односно тарифи за задолжително осигурување на моторни возила — — — — —	408
141. Општествен договор за основите на договорните односи меѓу здравствените работни организации и заедниците на здравственото осигурување и другите корисници на здравствена заштита во врска со обезбедувањето и плаќањето на здравствената заштита — — — — —	408
142. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 11/71 од 26 мај 1971 година — —	411
Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи — — — — —	412
Исправка на Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1971 година — — — — —	412